



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 31 мај 2023 година

Соопштение за печат

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците¹: април 2023 година

- Во април, просечната каматна стапка на вкупните кредити оствари месечно и годишно зголемување од 0,04 п.п. и 0,78 п.п., соодветно и изнесува 5,08%. Просечната каматна стапка на вкупните депозити изнесува 1,17% што претставува месечен и годишен раст од 0,06 п.п. и 0,49 п.п., соодветно.
- Просечната каматна стапка на новоодобрените кредити², во април, е зголемена на месечно и годишно ниво за 0,18 п.п. и 1,46 п.п., соодветно и изнесува 5,44%. Просечната каматна стапка на новопримените депозити изнесува 2,23% и бележи месечен и годишен раст од 0,19 п.п. и 1,58 п.п., соодветно.

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и на новите кредити и депозити

	4.2022	5.2022	6.2022	7.2022	8.2022	9.2022	10.2022	11.2022	12.2022	1.2023	2.2023	3.2023	4.2023
во % на годишно ниво													
Вкупни кредити	4.30	4.28	4.27	4.33	4.34	4.35	4.40	4.41	4.44	4.98	5.00	5.04	5.08
Корпоративен сектор	3.45	3.43	3.44	3.53	3.55	3.59	3.71	3.75	3.84	4.60	4.63	4.70	4.79
Домаќинства	5.09	5.06	5.04	5.08	5.07	5.05	5.03	5.02	5.01	5.34	5.34	5.34	5.34
Новоодобрените кредити	3.98	3.97	3.99	4.01	4.04	4.09	4.44	4.49	4.83	5.05	5.20	5.26	5.44
Корпоративен сектор	3.63	3.46	3.68	3.57	3.72	3.72	4.36	4.45	5.02	5.19	5.22	5.27	5.53
Домаќинства	4.51	4.53	4.51	4.59	4.49	4.65	4.58	4.55	4.38	4.81	5.18	5.23	5.26
Вкупни депозити	0.68	0.67	0.67	0.67	0.69	0.70	0.74	0.77	0.86	0.93	1.00	1.11	1.17
Корпоративен сектор	0.83	0.87	0.97	0.94	1.03	1.11	1.26	1.30	1.34	1.35	1.75	1.74	1.82
Домаќинства	0.67	0.66	0.65	0.65	0.66	0.67	0.70	0.72	0.81	0.88	0.92	1.04	1.11
Новопримените депозити	0.65	0.76	0.97	0.84	0.92	1.07	1.50	1.27	1.34	1.51	1.71	2.04	2.23
Корпоративен сектор	0.52	1.11	1.53	0.65	0.81	1.08	1.66	1.12	1.09	1.00	1.40	1.10	1.62
Домаќинства	0.69	0.62	0.70	0.92	0.97	1.07	1.45	1.36	1.40	1.71	1.86	2.27	2.34

Извор: НБРСМ.

¹ Под „каматна стапка“ се подразбира пондерирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види ја методологијата

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf



² Во однос на каматните стапки на новоодобрените кредити / новопримените депозити се карактеристични променливи движења. Ваквите движења на каматните стапки произлегуваат од промените на обемот на новите депозити / кредити (којшто од месец во месец може позначително да се менува), како и од новодоговорената каматна стапка.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика



1. Каматни стапки на корпоративниот сектор³

- Просечната каматна стапка на вкупните кредити на корпоративниот сектор, во април, оствари месечно зголемување од 0,09 п.п. и изнесува 4,79%. Притоа, растот е резултат на зголемувањето на сите компоненти, и тоа: каматните стапки на денарските кредити со валутна клаузула и на кредитите во странска валута (за 0,11 п.п., соодветно), како и на каматните стапки на денарските кредити без валутна клаузула (за 0,07 п.п.). Каматната стапка на вкупните кредити на корпоративниот сектор е повисока за 1,34 п.п. на годишна основа.



Извор: НБРСМ.

- Овој месец, каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор забележа раст од 0,26 п.п. на месечна основа и изнесува 5,53%. Месечната промена произлегува од растот на каматните стапки на кредитите во странска валута и на денарските кредити со валутна клаузула (за 0,76 п.п. и 0,45 п.п., соодветно), во услови кога каматните стапки на денарските кредити без валутна клаузула бележат намалување (за 0,11 п.п.). Анализирани на годишна основа, оваа каматна стапка е зголемена за 1,90 п.п.



Извор: НБРСМ.


³ За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа нефинансиските институции (јавни и останати).



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во април, просечната каматна стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор изнесува 1,82%, што претставува месечно зголемување од 0,08 п.п. Анализирани по валута, растот се должи на повисоките каматни стапки на депозитите во странска валута и на денарските депозити со валутна клаузула (за 0,25 п.п. и 0,17 п.п., соодветно), при остварен раст и на каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,01 п.п.). Каматната стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор е повисока за 0,99 п.п. во споредба со април 2022 година.
- Каматната стапка на новопримените депозити⁴ на корпоративниот сектор, во април, се зголеми за 0,52 п.п. во однос на претходниот месец и изнесува 1,62%. Нагорната промена е резултат на растот на сите компоненти: каматните стапки на депозитите во странска валута (за 1,60 п.п.) и каматните стапки на денарските депозити со и без валутна клаузула (за 1,24 п.п. и 0,13 п.п., соодветно). Споредено на годишна основа, оваа каматна стапка бележи раст од 1,10 п.п.

2. Каматни стапки на домаќинствата⁵



Извор: НБРСМ.

- Во април, каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата е непроменета во однос на претходниот месец и изнесува 5,34%. Во споредба со април минатата година, оваа каматната стапка бележи годишен раст од 0,25 п.п.


⁴ Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на корпоративниот сектор прекинут во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од корпоративниот сектор.

⁵ За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Просечната каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата, овој месец, забележа месечно зголемување од 0,03 п.п. и изнесува 5,26%. Притоа, растот произлегува од зголемувањето на каматните стапки на кредитите во странска валута и на денарските кредити со валутна клаузула (за 0,40 п.п. и 0,05 п.п., соодветно), во услови на пад на каматните стапки на денарските кредити без валутна клаузула (за 0,07 п.п.). На годишно ниво, оваа каматна стапка е повисока за 0,75 п.п.



Извор: НБРСМ.

- Во април, каматната стапка на вкупните депозити на домаќинствата оствари месечен раст од 0,07 п.п. и изнесува 1,11%. Нагорната промена се објаснува со зголемувањето на сите компоненти: каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула и на каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,08 п.п. и 0,05 п.п., соодветно), при раст и на каматните стапки на денарските депозити со валутна клаузула (за 0,01 п.п.). Каматната стапка на вкупните депозити на домаќинствата е зголемена за 0,44 п.п. во однос на истиот месец минатата година.
- Каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата⁶, во април, бележи зголемување од 0,07 п.п. на месечна основа и изнесува 2,34%. Притоа, промената во целост се должи на повисоките каматни стапки на денарските депозити без валутна клаузула и на депозитите во странска валута (за 0,02 п.п., соодветно). Овој месец, кај банките и штедилниците не се евидентирани новопримени денарски депозити со валутна клаузула. Споредено на годишно ниво, каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата оствари раст од 1,65 п.п.

⁶ Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на домаќинствата, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од домаќинствата.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Придружни информации

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерираните каматни стапки на банките и штедилниците

http://www.nbrm.mk/statistika_na_kamatni_stapki.nspix

Методолошки објаснувања:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf

Следни објавувања: Календар на објавување податоци

http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf

Месечни податоци за каматните стапки: 30 јуни 2023 година (референтен пресек заклучно со мај 2023 година).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02 3108 430 или 02/3215-235 лок. 108/110.